

**ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО
ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, - Скопје**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024,
со извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024,
со извештај на независните ревизори

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 – 22
 Додатоци	
Додаток 1- Годишна сметка	
Додаток 2- Годишен извештај за работа	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството и Осигурително Брокерско Друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Осигурително Брокерско Друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка и извештајот за промени во главнината за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Осигурителното Брокерско Друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оце нка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основи за мислење со резерва

Со верификација утврдивме дека кај останатите побарувањата (Белешка 13) во износ од 341 илјади денари, прикажани во извештајот за финансиска состојба на ден 31 декември 2024 година, постојат аналитики без комитент во износ од 325 илјади денари.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во претходниот пасус, финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Осигурителното Брокерско Друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Осигурителното Брокерско Друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 30 јуни 2025 година

Овластен ревизор

Ивана Атанасовска



Расел Бедфорд Атанасовски
ДОО Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
Приходи од продажба	5	7.142	6.914
Останати приходи	6	59	
Употребени сировини и помошни материјали	7	-19	-34
Плати и надоместоци на вработените	8	-2.450	-2.249
Трошоци за амортизација	10	-57	-61
Останати оперативни расходи	9	-4.588	-5.042
Добивка/добивка од редовно работење		87	-472
Финансиски приходи			
Добивка/загуба пред оданочување		87	-472
Данок од добивка			
Нето добивка/загуба		87	-472

Извршен директор

Горан Стојанов



**Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Добивка/загуба за периодот		-472	-472
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Вкупна друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		<u><u>-472</u></u>	<u><u>-472</u></u>

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА ЗА за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	10	14	71
Вкупно долгорочни средства		14	71
Залихи	11	6	6
Побарувања од купувачи	12	64	
Останати краткорочни побарувања	13	341	371
Краткорочни финансиски средства	14	100	100
Парични средства и хартии од вредност	15	321	243
Вкупно тековни средства		832	720
ВКУПНО СРЕДСТВА		846	791
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал	17	3.100	3.100
Акумулирана загуба/добивка	17	-2.588	-2.663
Траен капитал		512	437
Обврски спрема добавувачи	18	334	354
Останати краткорочни обврски	19		
Вкупно тековни обврски		334	354
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		846	791

Овие финансиски извештаи се одобрени за предавање во Централен Регистар од Одборот на директори на Друштвото на 12 март 2025 година

Извршен Директор

Горан Стојанов



Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Акционерски капитал	Акумулирана загуба/добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2024 година	3.100	-2.663	437
Сеопфатна добивка			
Добивка за 2024 година	-	75	75
Вкупна сопфатна добивка	-	75	75
Трансакции со сопствениците			
Уплатен основачки капитал			
Состојба на 31.12.2024 година	3.100	-2.588	512

во илјади денари	Акционерски капитал	Акумулирана загуба/добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2023 година	3.100	-2.191	909
Сеопфатна добивка			
Загуба за 2023 година	-	-472	-472
Вкупна сопфатна добивка	-	-472	-472
Трансакции со сопствениците			
Уплатен основачки капитал			
Состојба на 31.12.2023 година	3.100	-2.663	437

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	2024	2023
Парични текови од оперативни активности		
Нето загуба/добивка	75	-472
Амортизација	57	61
Побарувања од купувачи	-64	329
Останати побарувања	30	-82
Обврски према добавувачи	-20	93
Останати тековни обврски		-47
ПВР		
Нето парични текови од оперативни активности	78	-118
Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства		
Краткорочни финансиски средства		-100
Продажба/расход		
Нето парични текови од инвестициони активности		-100
Парични текови од финансиски активности		
Докапитализација		
Краткорочни кредити		
Нето парични текови од финансиски активности		
Нето намалув./зголем. на паричните средства	78	-218
Парични средства на почеток од годината	243	461
Парични средства на крајот од годината	321	243

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Осигурителното брокерско друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје е основано и со седиште во Република Северна Македонија. Со Решение број УП1 18-1-465 од 10.06.2020 година, издадено од Агенцијата за Супервизија на осигурувањето дадена е дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурителното брокерско друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје.

Основни дејности на Друштвото се исклучиво осигурително брокерски работи преку осигурителни брокери, посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие и при реализирање на оштетни побарувања по остварен осигуран штетен настан, снимање на ризици, снимање на процена на штети, посредување при продажба и продажба на остатоците од осигурени штетни предмети, воведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците кои претставуваат опасност.

Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 евра поделени на 50.000 обични акции секоја со номинална вредноста од 1 евро.

Просечниот број на вработени во Друштвото во 2024 година изнесува 5 лица (2023: 5 лица).

Седиштето на Друштвото е во Скопје на Булевар “Свети Климент” Охридски Бр.45 Скопје – Центар.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, со извесни рекласификации заради усогласување со барањата за известување согласно Меѓународните Сметководствени Стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување освен за споредбени податоци за Извештајот за парини текови, кои се објавени и се во примена во Р.Македонија, во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година, 164/2010 и 107/2011.

Финансиските извештаи се подготвени врз претпоставката за неограничен континуитет на деловното работење на друштвото.

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи се изготвени со употреба на концептот на набавна вредност, модифицирани со ревалоризација на основните средства и амортизацијата доколку има пораст на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија, а според податоци што ги објавува Заводот за статистика на Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024 и 2023 година. Тековните податоци се изразени во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за 2024 година се прикажани во понатамошниот текст.

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.1. Приходи и расходи од надоместоци и провизии

Провизиите и надоместоците преставуваат брокерски провизии и надомести кои произлегуваат од основната дејност на Друштвото, а тоа е застапување во осигурување и осигурителни посредници. Приходите и расходите по основ на провизии и надомести се прикажваат во моментот на нивното настанување без оглед дали се платени или наплатени, односно кога истите се заработени.

Приходите од камати произлегуваат од депонирани средства на жиро сметките и дадени депозити во банки и се прикажуваат во моментот на нивното настанување за периодот за кој се однесуваат без оглед дали се наплатени.

3.3. Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на акционерите за примање на истите.

3.4. Останати приходи

Останатите приходи се приходи кои не произлегуваат од вршењето на основната дејност и кои се однесуваат на периодот за кој се составени финансиските извештаи.

3.5. Признавање на расходите

Расходите произлегуваат од основната дејност на Друштвото, настанати заради вршење на услугите во текот на годината и се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска и истата може веродостојно да се измери.

Расходите за камати се признаваат онака како што се пресметуваат за периодот за кои се однесуваат истите, независно дали се платени или не.

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Останати расходи

Останатите расходи се расходи кои настануваат заради остварување на основната дејност и кои се однесуваат на периодот за кој се составени финансиските извештаи. Финансиските средства се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за ненаплативост. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

3.7. Даноци од добивка

Ако правното лице оствари добивка пред одданочување има обврска да плаќа данок од добивка. Добивката пред одданочување утврдена според одредбите од Законот за данок од добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2023 година).

3.8. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.9. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. За целите на финансиските извештаи, парите се состојат од готовина во благајна и парични средства на сметки во банки(редовна сметка и клиентска сметка во НРБМ) и депозити во банки со краток рок на доспевање. За целите на Извештајот за готовински текови, паричните средства се состојат само од готовина во благајна и на сметки во банки.

3.10. Побарувања

Побарувањата се евидентираат во моментот кога се настанати побарувањата во име и за сметка на клиенти. Согласно правилата за работа, со реализација на побарувањата и обврските од и према клиентите што се однесуваат на купување и продажба на осигурителни полиси во брокерските друштва само се евидентираат, а не преставуваат приход на друштвото.

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Едно средство се признава за НПО кога е сигурно дека субјектот го поседува истото и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавките на опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредноста. Набавната вредноста на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на нивното настанување.

Амортизацијата на опремата се пресметува по стапки не пониски од со закон пропишаните стапки. Набавната или ревалоризирана вредност на опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства

Пропишаните стапки на амортизацијата за опремата што ги поседува Друштвото се како што следи:

Компјутери	25%
Транспортни средства	25%

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.12. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедниечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

3.14. Капитал

Основната главнина на Друштвото изнесува 50.000 евра поделена на 50.000 обични акции. Номиналната вредност на една обична акција изнесува 1 ЕУР.

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва, според кој друштвата се обврзани да издвојуваат во овие резерви најмалку 15% од годишната нето добивка до моментот кога оваа резерва ќе достигне 20% од вредноста на капиталот на Друштвото.

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Доколку износот на законската резерва не надминува 20% од вредноста на капиталот на Друштвото, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 20% од капиталот на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Оваа белешка дава информација за изложеноста на Друштвото на разните видови ризици, за целите, политиките и процесите на Друштвото за мерење и управување со ризиците како и управувањето со капиталот на Друштвото. Понатамошни квантитативни обелоденувања се прикажани во овие финансиски извештаи.

Раководството на Друштвото е одговорно за воспоставување и примена на рамката за управување со ризици.

Рамката за управување со ризици е воспоставена со цел идентификување и анализа на ризиците со кои Друштвото се соочува, поставување на соодветни лимити на ризиците, како и контрола и следење на ризиците и придржување на лимитите.

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута, при што не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

(б) Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и првично произлегува од побарувањата кои Друштвото ги има од купувачите.

(в) Ризик на ликвидност

Ризик на ликвидност е ризик дека Друштвото нема да биде способно да ги исполни своите финансиски обврски во рамките на нивната доспеаност.

Друштвото има имплементирано сметководствени и контролни политики и континуирано ги следи своите парични текови.

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Друштвото секогаш се осигура дека има доволно готовина на располагање за подмирување на доспеаните обврски. Ова ги исклучува потенцијалните влијанија на непредвидливи ситуации.

(г) Ризик на каматна стапка

Друштвото поседува финансиски средства (пари и парични еквиваленти и депозити во банки орочени на и над три месеци) со варијабилни каматни стапки. Бидејќи пазарните каматни стапки кои ги носат овие средства се стабилни и ниски, евентуалните промени во каматните стапки нема да имаат значаен ефект на финансискиот резултат на Друштвото.

Друштвото нема обврските по долгорочен кредит со што Друштвото не е изложено на ризик на каматна стапка.

(д) Управување со капиталот

Политика на раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на добавувачите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Друштвото не располага со вложувања во хартии од вредноста, а кои се предмет на ризикот од промена на цената на капиталот.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2024	2023
Приходи од услуги на домашен пазар	7.142	6.914
Вкупно	7.142	6.914

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Останато	59	-
Вкупно	59	-

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2024	2023
Потрошени материјали	19	34
Вкупно	19	34

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2024	2023
Бруто плати и надоместоци од плати	2.358	2.182
Останати со закон одобрени надоместоци за вработените	92	67
Вкупно	2.450	2.249

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Трошоци за енергија	85	45
Поштенски и телефонски услуги и интернет	106	169
Услуги за одржување и заштита	61	20
Трошоци за реклама		22
Закуп на деловен простор	374	116
Банкарски услуги	35	39
Даноци кои не зависат од резултатот	11	91
Интелектуални услуги	3.722	4.173
Останато	194	367
Вкупно	4.588	5.042

10. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Набавна вредност на опремата и нематеријалните средства и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2024 година се како што следи:

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Опрема	Други средства	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 1 јануари 2024 година	250		250
Нови набавки			0
Продажба/расход			0
Состојба 31 декември 2024 година	250		250
Исправка на вредност			
Состојба 1 јануари 2024 година	179		179
Амортизација за 2024 година	57		57
Продажба/расход			0
Состојба 31 декември 2024 година	236		236
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ			
31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА	14		14

во илјади денари	Опрема	Други средства	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 1 јануари 2023 година	250		250
Нови набавки			0
Продажба/расход			0
Состојба 31 декември 2023 година	250		250
Исправка на вредност			
Состојба 1 јануари 2023 година	118		118
Амортизација за 2023 година	61		61
Продажба/расход			0
Состојба 31 декември 2023 година	179		179
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ			
31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА	71		71

11. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2024	2023
Ситен инвентар во употреба	6	6
Вкупно	6	6

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Побарувања од купувачите во земјата	64	-
Вкупно	64	-

13. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2024	2023
Побарувања за даноци	5	15
Побарувања од вработените	11	31
Побарувања при посредување (провизија)	325	325
Вкупно	341	371

14. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2024	2023
Позајмици	100	100
Вкупно	100	100

15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	2024	2023
Жиро сметка	321	243
Благајна	-	-
Вкупно	321	243

16. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција на 31 декември 2024 година која е добиена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на акции во износ од МКД 75 илјади денари (2023: МКД загуба 472 илјади) и пондерираниот просечен број на акции во текот на годината завршена на 31 декември 2024 година од 50.000 (2023: 50.000) пресметано е како што следи:

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Заработка по акција

во денари	2024	2023
Добивка/загуба за годината	75.603	-472.124
Просечен број на акции	50.000	50.000
Заработка по акција	2	-9

17. КАПИТАЛ

Основна главнина

Со состојба на 31 Декември 2024, согласно тековната состојба од Централниот Регистар Основната Главнина на Друштвото изнесува 50.000 евра или 3.100 илјади денари.

Резерви

Резервите, кои со состојба на ден 31 Декември 2024 година изнесуваат 0 илјади денари.

18. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	334	354
Вкупно	334	354

19. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски за данок на добивка	-	-
Обврски спрема вработени	-	-
Вкупно	-	-

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. НЕИЗВЕСНИ И ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Друштвото нема потенцијални обврски во смисла на судски спорови каде истото е тужено од страна на други друштва, ниту пак има дадено гаранции за други друштва или хипотеки на својот имот за обезбедување на обврски.

21. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА

Званичните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во денари	2024	2023
EUR	61,49	61,49
USD	58,88	55,65

23. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОБА

По датумот на составување на билансот на состојбата не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се прикажат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 07432976

Целосно име: Осигурително брокерско друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	14.075,00			71.046,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	14.075,00			71.046,00
13	-- Постројки и опрема	14.075,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел				71.046,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	832.088,00			721.476,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	6.250,00			6.250,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и аутогуми	6.250,00			6.250,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	404.494,00			371.724,00
47	-- Побарувања од купувачи	63.817,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон	4.992,00			14.524,00

262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво					472.124,00
269	-- Добивка за годината	75.603,00				
270	-- Загуба за годината					472.124,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	75.603,00				
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)					472.124,00

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

Врз основа на Статутот на Осигурително Брокерско Друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје Извршниот директор го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на Осигурително Брокерско Друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје во текот на 2024 година, а во согласност со деловната политика на Друштвото.

Извештајот е подготвен врз основа на податоците од:

1. Изготвена завршна сметка за 2024 година која се состои од финансиски извештаи за постигнатиот резултат на Друштвото: Биланс на состојба, Биланс на успех , промените на капиталот и извештајот за паричен тек.
2. Завршната сметка е разгледана од Извршниот директор на Друштвото.
3. Во финансиските извештаи се презентирани следните резултати:

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјади денари	2024	2023
Приходи од продажба	7.142	6.914
Останати приходи	59	
Употребени сировини и помошни материјали	-19	-34
Плати и надоместоци на вработените	-2.450	-2.249
Трошоци за амортизација	-57	-61
Останати оперативни расходи	-4.588	-5.042
Добивка/добивка од редовно работење	87	-472
Финансиски приходи		
Добивка/загуба пред оданочување	87	-472
Данок од добивка		
Нето добивка/загуба	87	-472
Основна заработувачка по акција (денари)	2	-9

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

во илјади денари	2024	2023
СРЕДСТВА		
Недвижности, постројки и опрема	14	71
Вкупно долгорочни средства	14	71
Залихи	6	6
Побарувања од купувачи	64	
Останати краткорочни побарувања	341	371
Краткорочни финансиски средства	100	100
Парични средства и хартии од вредност	321	243
Вкупно тековни средства	832	720
ВКУПНО СРЕДСТВА	846	791
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Акционерски капитал	3.100	3.100
Акумулирана загуба/добивка	-2.588	-2.663
Траен капитал	512	437
Обврски спрема добавувачи	334	354
Останати краткорочни обврски		
Вкупно тековни обврски	334	354
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	846	791

Треба да се напомене дека наплатата на стасаните побарувања од купувачите и натаму е прв приоритет на раководството на Друштвото. За решавањето на овие проблем се прават анализи и преземаат соодветни мерки.

Април 2025 година

Извршен директор